



Радио МОФ



00:00



≡ ПРОГРАМА ЕМИСИИ КАМПАЊИ ВИДЕО АУДИО #НЕЕВЕСТ

СЕ НАОГАТЕ НА: Дома » Вести » Формирано Национално координативно тело за деца кои употребуваат дроги – се чека на Министерството за здравство



Формирано Национално координативно тело за деца кои употребуваат дроги – се чека на Министерството за здравство

02/10/2017 - 13:13

ВЕСТИ, ГРАГАНИ


Пред една недела за првпат е формирано Национално координативно тело за деца кои употребуваат дроги, во кое членуваат повеќе институции и организации. Тие меѓусебно ќе разменуваат информации и ќе соработуваат со цел да ги унапредат механизмите за следење на состојбата со употреба на дроги меѓу малолетници, како и за превенција, за контактирање, за лекување и за ресоцијализација на овие деца.

Во координативното тело ќе бидат претставници од Министерството за труд и социјална политика, Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, Управата за извршување на санкции, Народниот правобранител, УНИЦЕФ, Црвениот крст на Република Македонија и Здружението ХОПС – Опции за здрав живот Скопје.

Во нивните препораки стои дека како прв чекор за унапредување на грижата за децата кои употребуваат дроги е Министерството за здравство да го усвои протоколот за нивно лекување, додека Министерството за труд и социјална политика да биде поотворено за давање согласност за отпочнување на здравствена нега и социјална поддршка.

„Засегнатите страни треба да го идентификуваат решавањето на ова прашање во своите препораки за приоритети на ИПА-2 механизмот“, се вели во една од препораките.

Вратите на здравствените институции со години се затворени за малолетните корисници на психоактивни супстанции. Државата нема изградено систем според кој тие ќе добијат соодветна терапија и би се ресоцијализирале со околината. Протоколот за нивно лекување е напишан уште во 2011 година, но чека „политичка волја“ во некоја од фиоките на Министерството за здравство. Не се знае кога ќе биде усвоен, иако Радио МОФ пред три месеци побара одговор од министерството.



ПОПУЛАРНО



Нова химна на скопската гимназија „Корчагин“



Гасоводот почна да ја делка шумата Водно, градските власти затечени од сечата

„Исцелител“ на Ѓорче Ставрски ја доби главната награда во Бергамо

Груевски службено трошел по 8.000, а Заев по 5.700 евра месечно во ресторани и мензи - Веб-платформа за трошоци на

[Став] Како почна, а каде заврши Шарената револуција?

НОВО ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE

21/03/2018

Груевски службено трошел по 8.000, а Заев по 5.700 евра месечно во ресторани и мензи – Веб-платформа за трошоци на функционерите

21/03/2018



Институциите ги отфрлаат малолетните корисници на дрога додека протоколот за нивно лекување чека „политичка волја“

Вратите на здравствените институции се затворени за малолетните корисници на психоактивни супстанции. Тие веќе се жртви на криминалот, но дури и да сакаат да се лекуваат, повторно стануваат жртва, овој пат на државата. Таа нема изградено систем според кој тие ќе добијат соодветна терапија и би се ресоцијализирале со околината. Протоколот за нивно лекување е ... Continue reading



Најчесто критиките се однесуваат на кадарот, за кој познавачите сметаат дека не е доволно квалификуван за работа со оваа категорија на граѓани. Исто така, дел од вработените во центрите не се доволно сензибилни за работа со оваа популација и меѓу нив има отпор за работа. Потоа, недостасуваат средства за евалуација, мониторинг и континуирана едукација на постоечките програми. Како дополнителни пречки се достапноста и непристапноста на центрите за своите пациенти.

Од Министерството за труд и социјална политика, пак, во претходна изјава за Радио МОФ велеа дека поради тоа што нема посебна програма за медицински третман на овие деца, ресоцијализацијата што треба да ја преземат не може да се реализира.

„Децата кои користат дрога се препознаени во системот на социјална заштита како деца во ризик и добиваат психосоцијална поддршка во меснонадлежниот центар за социјална работа. Согласно статистичките податоци на Министерството за труд и социјална политика преку „ЛИРИКУС“, вкупно регистрирани деца во социјален ризик/кои злоупотребуваат дрога изнесува 11 деца“, велат од министерството.

Дотогаш, Националното координативно тело најави дека ќе продолжи со редовни средби.



1

0

МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

21/03/2018



0

Груевски службено трошел по 8.000, а Заев по 5.700 евра месечно во ресторани и мензи – Веб-платформа за трошоци на функционерите

21/03/2018



0

Награда за гевгелските гимназијалци на поетски фестивал во Италија

21/03/2018



0

Амнести: Твитер не ги заштитува жените од злоупотреби

Награда за гевгелските гимназијалци на поетски фестивал во Италија

21/03/2018

Амнести: Твитер не ги заштитува жените од злоупотреби

21/03/2018

Колку потписи се потребни за да може да се поднесе петиција и претставка до институциите

21/03/2018

Германски град постави semaфори со ликот на Карл Маркс

РЕКЛАМИ

21/03/2018

0

Колку потпиши се потребни за да може да се поднесе петиција и претставка до институциите

21/03/2018

0


Германски град постави semaфори со ликот на Карл Маркс

21/03/2018


0

Фејсбук осомничена за учество во кражба на 50 милиони профили


РАДИО МОФ НА FACEBOOK




РАДИО МОФ НА TWITTER



РАДИО МОФ НА INSTAGRAM





[Load More...](#)

[Follow on Instagram](#)

[За нас](#) · [Програма](#) · [Импресум](#) · [Контакт](#)

Радио МОФ е непрофитен медиум. За да ви обезбедиме објективно и професионално информирање добиваме поддршка од повеќе организации. Содржините објавени на медиумот не ги изразуваат нивните ставови или ставовите на Младински образовен форум и се професионални медиумски содржини креирани од редакцијата на Радио МОФ.